

Службен весник

на Република Македонија

Број 157

14 ноември 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3724. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето	2	3730. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово	39
3725. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година..	3	3731. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	39
3726. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдавија	38	3732. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец ноември од 2013 година	40
3727. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати, без надомест на град Скопје.....	38	3733. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	41
3728. Одлука за определување име на автопат А-2 од граничен премин Деве Баир до граничен премин Кафасан (Коридор VIII)	38	3734. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	45
3729. Правилник за изменување на Правилникот за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 BAR.....	38	Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2013 година.....	48
		Огласен дел	1-80

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3724.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 ноември 2013 година.

Бр. 07-4372/1 Претседател
12 ноември 2013 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Член 1

Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10 и 100/11), членот 7 се менува и гласи:

„Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат Државниот пазарен инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи.

Државниот просветен инспекторат врши инспекциски надзор во објектите во кои се врши основно образование, средно образование, високо образование, научни институции, ученички и студентски домови, јавни и приватни воспитно-образовни и згрижувачки установи и игротеки.“

Член 2

Во членот 8 став 2 зборовите: „министерот на надлежното министерство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 3

Во членовите 10-а, 10-б ставови 1, 3 и 5, 10-в ставови 1, 2, 4, 6 и 8 и 10-г ставови 1 и 7 по зборот „труд“ се става записка и се додаваат зборовите: „даночниот инспектор“.

Член 4

Во членот 10-г ставови 1 и 7 по зборовите: „државниот просветен инспектор“ се става записка и се додаваат зборовите: „униформираниот полициски службеник“.

Во ставот 4 по зборот „политика“ се става записка и се додаваат зборовите: „односно министерот за внатрешни работи“.

Во ставот 5 по зборот „политика“ се става записка и се додаваат зборовите: „односно Министерството за внатрешни работи“.

Во ставот 11 по зборот „политика“ се става записка и се додаваат зборовите: „односно министерот за внатрешни работи“.

Член 5

Во членот 10-д став 2 по зборот „образованието“ се става записка и се додаваат зборовите: „внатрешните работи“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE NGА PIRJA E DUHANIT

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje nga pirja e duhanit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10 dhe 100/11), neni 7 ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji kryejnë Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme.

Inspektorati Shtetëror i Arsimit kryen mbikëqyrje inspektuese në objekte ku zhvillohet arsimi fillor, arsimi i mesëm, arsimi i lartë, institucione shkencore, konvikte të nxënësve dhe studentëve, institucione publike dhe private edukative arsimore dhe përkujdesëse dhe lokale për lojëra dhe argëtim."

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi 2 fjalët: "ministri i ministrisë kompetente" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Neni 3

Në nenet 10-a, 10-b paragrafët 1, 3 dhe 5, 10-v paragrafët 1, 2, 4, 6 dhe 8 dhe 10-g paragrafët 1 dhe 7 pas fjalës "punë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "inspektori tatimor".

Neni 4

Në nenin 10-g paragrafët 1 dhe 7 pas fjalëve: "inspektori shtetëror i arsimit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "nëpunësi policor në uniformë".

Në paragrafin 4 pas fjalës "politikë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht ministri i Punëve të Brendshme".

Në paragrafin 5 pas fjalës "politikë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme".

Në paragrafin 11 fjalës "politikë" shtohen vihet presje dhe fjalët: "përkatësisht ministri i Punëve të Brendshme".

Neni 5

Në nenin 10-d paragrafi 2 pas fjalës "arsimit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "punëve të brendshme".

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3725.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година, што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 11 ноември 2013 година.

Бр. 07-4360/1
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

I ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година се состои од:

во милиони денари

	Планирани	Остварени
I Вкупни приходи	149.532	138.112
- изворни приходи	138.962	130.146
- капитални приходи	5.815	4.432
- странски донации	4.755	3.534
II Вкупни расходи	161.667	155.837
- утврдени намени	161.517	155.733
- резерви	150	104
III Дефицит	-12.135	-17.725
Прилив	17.676	23.127
Одлив (отплата на главнина)	5.541	5.402

Член 2

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година (Билансите на приходите и расходите на Централниот буџет и Билансите на приходите и расходите на фондовите) и тоа:

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Категорија		О П И С												во денари	
ставка	Бюџет	Приходи на Основен буџет и фондови		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи		Бюџет	Реализација		
		Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација				
71	125 444 127 000	118 681 569 589	452 000 000	260 442 143	472 500 000	737 943 456	0	0	0	0	126 368 627 000	119 679 946 188	0	0	
711	14 123 000 000	13 206 276 128	135 000 000	197 356 578	0	100	0	0	0	0	14 258 000 000	13 405 632 806	0	0	
712	41 470 127 000	40 922 247 380	0	297 096	0	0	0	0	0	0	41 470 127 000	40 922 544 476	0	0	
713	0	0	0	332 505	0	0	0	0	0	0	0	332 505	0	0	
714	60 220 000 000	55 062 572 044	293 000 000	61 602 189	0	12 352 134	0	0	0	0	60 513 000 000	55 136 526 387	0	0	
715	4 000 000 000	4 066 631 728	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000	4 066 631 728	0	0	
716	0	12 868 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 868 537	0	0	
717	0	8 572 403	0	300	0	0	0	0	0	0	0	8 572 703	0	0	
718	5 631 000 000	5 400 391 369	24 000 000	853 475	472 500 000	725 591 222	0	0	0	0	6 127 500 000	6 126 836 066	0	0	
72	5 616 295 000	4 514 130 983	2 339 933 000	1 631 637 117	4 689 878 047	3 868 103 206	23 295 000	42 963 260	18 550 000	6 843 042	12 866 951 047	10 063 877 598	6 843 042	0	
721	450 060 000	176 120 538	18 000 000	11 077 455	0	2 560 412	0	0	0	0	468 060 000	191 756 405	0	0	
722	2 000 000 000	1 731 679 382	108 318 000	53 456 661	0	1 100	0	0	0	0	2 108 318 000	1 795 137 143	0	0	
723	20 500 000	40 229 628	529 450 000	211 245 841	3 760 927 000	3 154 936 397	0	0	6 000 000	2 436 922	4 336 877 000	3 408 848 788	2 436 922	0	
724	805 000 000	719 538 998	1 484 629 000	1 170 609 304	413 960 047	421 547 791	0	141 676	2 150 000	427 197	2 705 739 047	2 312 264 966	427 197	0	
725	2 339 735 000	1 844 562 437	198 536 000	185 247 856	494 991 000	289 057 506	23 295 000	42 821 574	10 400 000	3 978 923	3 066 957 000	2 365 666 296	3 978 923	0	
73	6 310 005 000	4 293 742 792	3 000 000	4 328 822	6 071 000	129 862 513	0	0	0	0	6 319 076 000	4 427 934 127	0	0	
731	520 000 000	397 144 167	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000 000	397 144 167	0	0	
732	0	0	0	0	0	128 786 667	0	0	0	0	0	128 786 667	0	0	
733	3 400 000 000	1 348 114 716	3 000 000	4 328 822	6 071 000	1 075 846	0	0	0	0	3 409 071 000	1 353 519 384	0	0	
734	2 390 005 000	2 548 483 909	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 005 000	2 548 483 909	0	0	
74	0	5 482 772	345 981 000	199 605 780	1 434 472 000	243 302 490	3 600 000	209 817 777	3 414 727 446	2 725 595 197	5 198 680 446	3 363 804 016	2 725 595 197	0	
741	0	5 482 772	338 780 000	199 059 646	1 396 962 000	225 642 516	3 600 000	91 405 437	20 207 000	64 743 942	1 759 549 000	586 334 313	64 743 942	0	
742	0	0	7 081 000	546 134	37 510 000	17 659 974	0	118 412 340	3 313 782 446	2 656 592 933	3 358 373 446	2 763 211 381	2 656 592 933	0	
743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 770 000	300 000	75 770 000	0	
744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 968 000	3 958 322	4 968 000	0	
75	3 600 000 000	27 471 962 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000 000	27 471 962 508	0	0
751	3 600 000 000	17 584 252 573	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000 000	17 584 252 573	0	0	
753	0	9 887 709 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 887 709 935	0	0	0
76	11 894 693 000	5 630 998 426	0	0	0	0	0	0	0	0	2 863 723 049	2 186 390 475	0	0	
761	11 894 693 000	5 630 998 426	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864 223 049	2 150 177 356	0	0	

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Категорија ставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2012										во денари	
			Приходи на Основен буџет и фондови		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи			
			Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
762		Странски влади	0	0	0	0	0	36.203.119	0	0	179.500.000	36.203.119	169.750.730.542	173.696.231.766
77		ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	200.000.000	119.117.198	0	0	0	0	0	0	200.000.000	119.117.198		
771		Продажба на хартии од вредност	200.000.000	119.117.198	0	0	0	0	0	0	200.000.000	119.117.198		
78		ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	600.000.000	629.886.228	0	0	0	20.000.000	0	0	620.000.000	634.412.220		
781		Приходи од наплатени дадени заеми	600.000.000	629.886.228	0	0	0	20.000.000	0	0	620.000.000	634.412.220		

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

153.664.120.000 149.505.524.510 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 169.750.730.642 161.243.269.689

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет и фондови				Расходи од самостоятелни активности		Расходи од зајми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.983.065.300	21.849.109.912	123.800.000	89.689.948	801.422.400	774.564.490	0	0	0	0	22.908.277.700	22.713.364.350
401	Основни плати	15.772.123.436	15.680.787.492	87.014.000	64.951.743	540.865.600	521.828.954	0	0	0	0	16.400.003.036	16.267.568.189
402	Придоноси за социјално осигурување	6.153.099.864	6.114.386.741	34.786.000	24.738.205	260.556.800	252.735.536	0	0	0	0	6.448.442.664	6.391.860.482
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	57.832.000	53.935.679	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.832.000	53.935.679
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.500.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	95.533.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.076.016.141	28.481.168.303	2.126.332.054	1.442.768.997	3.060.081.795	2.398.366.493	195.774.361	165.333.313	1.338.371.384	977.325.235	35.795.575.735	33.464.952.341
420	Плати и дневни расходи	462.469.120	441.347.253	60.938.820	44.210.904	160.466.393	86.495.859	2.892.000	991.149	95.697.375	56.659.878	782.453.708	629.705.043
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.953.136.925	2.908.061.564	401.506.912	325.242.100	515.670.796	426.382.019	7.172.000	5.745.902	23.237.000	7.196.009	3.900.723.633	3.672.627.594
423	Материјали и ситен инвентар	1.667.001.777	1.634.662.685	834.882.617	470.289.202	435.797.937	309.070.900	2.599.000	1.169.112	99.810.505	75.967.184	3.040.091.836	2.491.159.083
424	Поправки и тековно одржување	605.556.258	581.490.164	363.659.469	256.232.894	235.441.000	159.204.900	1.912.000	976.949	11.538.000	3.142.270	1.218.106.727	1.001.047.177
425	Договорни услуги	22.011.826.852	21.642.106.608	354.590.340	274.344.315	1.479.220.204	1.244.331.153	168.388.361	151.000.640	1.039.288.104	797.187.310	25.053.313.861	24.108.970.026
426	Други тековни расходи	1.330.085.209	1.230.766.914	98.569.896	64.572.272	201.665.465	151.296.196	12.841.000	5.449.561	68.200.400	36.584.077	1.711.361.970	1.488.669.020
427	Приземени вработувања	45.940.000	42.723.115	11.184.000	7.877.310	31.800.000	21.585.466	0	0	600.000	588.507	89.524.000	72.774.398
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	15.355.366.000	15.344.869.694	0	0	0	0	0	0	0	0	15.355.366.000	15.344.869.694
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
442	Наменски дотации	293.519.000	283.018.724	0	0	0	0	0	0	0	0	293.519.000	283.018.724
443	Блок дотации	13.721.847.000	13.721.840.970	0	0	0	0	0	0	0	0	13.721.847.000	13.721.840.970
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.434.330.114	4.196.988.018	2.290.000	1.910.896	15.700.000	12.278.961	17.600.000	4.525.992	0	0	3.469.920.114	4.215.703.867
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	2.519.170.114	2.891.758.032	2.290.000	1.910.896	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	2.532.760.114	2.902.277.889
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	919.560.000	1.308.899.986
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.078.849.533	9.298.145.667	324.496.148	280.563.678	484.744.352	372.922.192	189.465.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	12.373.693.033	10.409.151.918
461	Субвенции за јавни претпријатија	238.000.000	237.888.603	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000.000	237.888.603
462	Субвенции за приватни претпријатија	55.175.000	36.015.561	0	0	0	0	0	0	0	0	55.175.000	36.015.561
463	Трансфери до невладини организации	250.525.000	241.333.139	23.500.000	9.219.000	0	0	0	0	0	0	274.025.000	250.552.139
464	Разни трансфери	10.102.909.207	8.291.408.397	67.354.588	38.070.157	443.191.161	331.380.760	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	11.099.057.956	9.118.379.695
485	Исплата по извршни исправи	432.240.326	491.499.967	233.641.560	233.274.521	41.553.191	41.541.432	0	0	0	0	707.435.077	766.315.920

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012										Вкупно расходи		во денар
		Расходи на Основен буџет и фондови		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации						
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација			
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	51.133.304.500	50.736.170.181	0	0	688.000	385.950	84.810.000	84.666.000	0	0	51.218.802.500	50.821.102.131	
471	Социјални надоместоци	5.254.904.500	5.253.484.833	0	0	688.000	385.950	84.810.000	84.666.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583	
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПРИОМ	40.942.900.000	40.991.550.262	0	0	0	0	0	0	0	0	40.942.900.000	40.991.550.262	
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2.555.500.000	2.488.401.628	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.500.000	2.488.401.628	
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	2.380.000.000	2.002.733.658	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380.000.000	2.002.733.658	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.020.179.941	14.266.296.677	565.227.798	162.864.460	2.181.504.500	1.177.380.423	2.422.978.688	1.778.407.285	1.798.768.062	1.493.163.625	22.979.848.989	18.868.111.440	
480	Купување на опрема и машини	3.370.864.858	3.235.688.503	250.652.657	68.307.156	309.364.500	149.919.089	74.624.500	68.387.696	178.455.870	22.196.279	4.183.882.385	3.544.478.723	
481	Градежни објекти	632.472.909	504.895.672	98.056.804	12.454.215	114.764.000	19.390.872	443.240.758	375.085.047	38.722.000	14.386.635	1.327.556.471	926.212.441	
482	Други градежни објекти	7.280.576.624	6.133.793.372	95.910.000	54.084.368	400.083.000	119.401.113	1.101.107.000	915.419.250	1.480.665.000	1.371.629.776	10.358.351.624	8.594.327.879	
483	Купување на мебел	62.530.000	56.443.598	2.500.000	2.077.113	44.350.000	17.460.884	29.269.200	28.155.093	9.355.000	834.954	148.004.200	104.971.642	
484	Стратешки стои и други резерви	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013	
485	Вложувања и нефинансиски средства	459.072.550	522.013.733	83.608.337	11.257.010	48.935.000	7.111.424	348.971.230	269.063.177	6.484.000	326.762	947.071.117	809.772.106	
486	Купување на возила	1.443.570.000	1.443.224.804	15.000.000	14.684.598	1.596.000	1.313.028	216.000	0	11.936.692	10.661.479	1.472.318.692	1.469.903.909	
488	Капитални дотации до ЕПС	1.721.135.000	1.712.475.069	10.500.000	0	0	0	118.500.000	19.813.921	0	0	1.850.135.000	1.732.288.990	
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.049.895.000	647.780.926	0	0	0	0	307.050.000	102.483.071	73.139.500	73.107.740	1.430.127.500	923.371.737	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	5.389.616.471	5.239.233.525	7.648.000	5.125.287	58.780.000	58.101.603	0	0	0	0	5.435.946.471	5.302.480.415	
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	3.541.448.471	3.419.013.891	7.648.000	5.125.287	49.180.000	49.150.889	0	0	0	0	3.598.276.471	3.473.289.667	
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	1.837.670.000	1.829.170.748	

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на приходи на Централен Буџет по ставки

Категорија ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012										во денари	
		Приходи на Основен буџет		Приходи од самфинансирани активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи			
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	81.053.000.000	74.766.989.240	452.000.000	260.442.143	472.500.000	737.943.466	0	0	0	0	81.977.500.000	76.765.354.899
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	14.123.000.000	13.208.265.814	135.000.000	197.356.578	0	100	0	0	0	0	14.258.000.000	13.405.622.492
712	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	297.096	0	0	0	0	0	0	0	297.096
713	Даночни на имот	0	0	0	332.505	0	0	0	0	0	0	0	332.505
714	Домашни даноци на стоки и услуги	59.430.000.000	54.211.537.115	293.000.000	81.602.189	0	12.352.134	0	0	0	0	59.723.000.000	54.285.491.438
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачи)	4.000.000.000	4.066.631.728	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	4.066.631.728
716	Единствени посебни такси	0	12.868.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.868.537
717	Даночни на специфични услуги	0	8.572.403	0	300	0	0	0	0	0	0	0	8.572.703
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	3.500.000.000	3.259.093.643	24.000.000	863.475	472.500.000	725.591.222	0	0	0	0	3.996.500.000	3.865.538.340
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.701.000.000	3.712.960.575	2.338.933.000	1.631.637.117	4.689.878.047	3.868.103.206	23.295.000	42.963.250	18.550.000	6.843.042	11.771.656.047	9.262.507.190
721	Претприемачки приход и приход од имот	450.000.000	178.105.819	18.000.000	11.077.455	0	2.560.412	0	0	0	0	468.000.000	191.743.686
722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000.000	1.731.079.382	108.318.000	53.456.861	0	1.100	0	0	0	0	2.108.318.000	1.785.137.143
723	Такси и надоместоци	0	17.345.250	529.450.000	211.245.841	3.780.927.000	3.154.936.397	0	0	6.000.000	2.436.922	4.316.377.000	3.385.964.410
724	Други владини услуги	800.000.000	718.718.389	1.484.629.000	1.170.609.304	413.960.047	421.547.791	0	141.676	2.150.000	427.197	2.700.739.047	2.311.444.357
725	Други неданочни приходи	1.451.000.000	1.067.111.735	198.536.000	185.247.856	494.991.000	289.057.506	23.295.000	42.821.574	10.400.000	3.978.923	2.178.222.000	1.588.217.594
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.300.000.000	4.290.306.226	3.000.000	4.328.822	6.071.000	129.862.513	0	0	0	0	6.309.071.000	4.424.497.561
731	Продажба на капитални средства	520.000.000	387.144.167	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000	387.144.167
732	Продажба на стоки	0	0	0	0	0	128.786.867	0	0	0	0	0	128.786.867
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.400.000.000	1.348.114.716	3.000.000	4.328.822	6.071.000	1.075.846	0	0	0	0	3.409.071.000	1.353.519.384
734	Приходи од дивиденди	2.380.000.000	2.545.047.343	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380.000.000	2.545.047.343
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	6.482.772	346.861.000	199.606.780	1.434.472.000	243.302.490	3.600.000	209.817.777	3.414.727.446	2.725.696.197	6.198.660.446	3.363.804.016
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	5.482.772	338.780.000	199.059.646	1.396.962.000	225.642.516	3.600.000	91.405.437	20.207.000	64.743.942	1.759.549.000	586.324.313
742	Донации од странство	0	0	7.081.000	546.134	37.510.000	17.659.974	0	118.412.340	3.313.782.446	2.658.592.933	3.358.373.446	2.793.211.381
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	75.770.000	300.000	75.770.000	300.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	4.966.000	3.958.322	4.966.000	3.958.322
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	3.600.000.000	27.471.362.508	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	27.471.362.508
751	Краткорочни позаимци од земјата	3.600.000.000	17.584.352.573	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	17.584.352.573
753	Долгорочни облигации	0	9.887.709.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.887.709.935
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	10.126.899.000	4.547.933.610	0	0	0	0	2.863.733.049	2.166.380.475	0	0	12.990.622.049	6.734.214.085
761	Меѓународни развојни агенции	10.126.899.000	4.547.933.610	0	0	0	0	2.863.733.049	2.160.177.356	0	0	12.811.122.049	6.698.010.986

Биланс на приходи на Централен Буџет по ставки

Биланс на приходи на Централен Буџет по ставки

106.380.889.000 116.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.666 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.508.542 127.676.752.419 во денари

Категорија ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012									
		Приходи на Основен буџет		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
762	Странски влади	0	0	0	0	179.500.000	36.203.119	0	0	179.500.000	36.203.119
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	600.000.000	629.886.228	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220
781	Приходи од наплатени дарени заеми	600.000.000	629.886.228	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

106.380.889.000115.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.609.542 127.676.752.419 во денари

раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012									
		Приходи на Основен буџет		Приходи од самфинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	3.268.000	3.267.211
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	11.488.000	100.000	0	0	22.884.000	11.243.185	34.372.000	11.343.185
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	0	0	5.200.000	961.438	0	0	0	0	5.200.000	961.438
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	1.219.805	930.778
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	0	0	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	2.904.000	2.385.684
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	0	0	400.000	207.287	0	0	0	0	400.000	207.287
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА	0	0	0	636.047	0	0	0	0	636.047	636.047
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	0	0	60.650.000	25.632.908	153.000.000	65.882.300	0	0	213.650.000	91.515.208
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	8.318.000	7.813.134
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	0	0	150.000	0	0	0	10.000.000	17.577.070	10.150.000	17.577.070
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДЕРАНА	0	0	72.500.000	53.033.672	27.500.000	26.640.951	0	0	20.700.000	11.866.519
06003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СТАСУВАЊЕ	0	0	85.000.000	35.533.084	0	0	3.082.000	2.394.152	88.082.000	37.927.236
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	0	0	1.397.087.000	974.324.167	114.600.000	35.299.165	0	0	300.000	101.033
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	0	0	10.000.000	10.209.312	0	0	145.000.000	103.560.788	0	0
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	0	0	0	0	25.000.000	5.597.368	146.220.000	139.728.692	0	0
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	0	0	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	0	0	49.940.000	39.895.029	0	0	368.680.000	245.236.729	11.975.000	11.974.946
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ- ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	106.380.889.000115.425.401.159	0	0	0	0	0	337.898.000	434.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	6.947.378
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	0	300.000.000	94.845.953	0	0	0	0	0
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	0	0	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.440.562	8.440.562	8.440.562
09007	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАРТУГЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	854.473.829	0	0	0	0
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	0	0	122.920.000	74.963.054	182.892.000	110.553.783	0	0	184.523.000	137.559.903
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	1.600.000	1.656.530	0	0	0	0
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	38.181.792	0	0	0	0
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	122.000.000	74.776.958	116.000.000	1.842.250	0	0	86.440.000	15.457.272
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТИ И ВРСКИ	0	0	10.000.000	10.570.893	0	0	723.945.000	459.590.372	25.270.000	13.710.228

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

106 380.899 000116.426.401.169 3.139.794.000 2.096.013.882 6.602.321.047 4.979.211.666 2.910.618.049 2.443.687.484 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.608.542 127.676.762.419 во денари

раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи			
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	0	0	62.500.000	36.938.354	0	0	348.997.049	266.630.178	72.770.000	0	484.267.049	303.566.532
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИЈУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - ВИТОЛА	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	0	0	3.000.000	1.252.531	9.700.000	8.043.120	0	0	2.150.000	1.735.987	14.850.000	11.031.638
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	40.000.000	45.965.480	0	0	0	0	0	1.450.219	40.000.000	47.415.699
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	0	0	9.957.000	7.347.389	84.350.000	20.464.022	137.008.000	135.444.616	48.792.000	22.832.404	280.107.000	186.088.431
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	0	0	65.907.000	19.463.697	3.708.075.000	3.066.915.038	122.620.000	117.631.470	284.351.000	146.336.636	4.180.953.000	3.350.346.841
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	7.110.000	3.320.982	0	0	8.160.000	1.869.074	15.270.000	5.190.056
16003	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	92.827.479	58.368.884
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	0	0	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	2.190.000	156.140
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	0	0	10.000.000	35.699.835	0	0	0	0	1.000.000	0	11.000.000	35.699.835
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	0	0	1.600.000	1.348.756	2.000.000	519.121	0	0	46.130.000	23.529.006	49.730.000	25.396.883
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	0	0	50.500.000	26.413.253	133.864.000	110.901.979	0	0	32.858.000	16.552.064	217.222.000	153.867.286
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	122.310.000	91.152.094	202.780.000	223.282.412	429.360.000	429.573.850	236.103.000	178.030.115	990.553.000	922.038.471
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОКАЛНА САМОУПРАВА	0	0	0	0	400.000	8.103	0	0	32.228.000	8.248.486	32.628.000	8.256.589
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	338.230.000	254.675.594	81.825.000	66.902.958	0	0	420.055.000	321.578.552
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	0	0	6.610.000	3.527.497	7.380.000	2.059.468	0	0	24.792.000	13.898.068	38.782.000	19.485.033
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	7.500.000	5.793.399
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	0	0	11.400.000	14.466.683	17.140.000	16.317.916	0	0	0	0	28.540.000	32.784.601
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	0	0	42.018.000	35.092.440	0	0	36.800.000	31.345.877	78.818.000	66.438.317
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	0	0	18.000.000	11.074.455	0	0	0	0	0	142	18.000.000	11.074.597
29010	СУДСКА ВЛАСТ	0	0	41.972.000	40.760.590	100.000	1.500	0	0	12.961.100	10.834.383	55.033.100	51.596.473
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	480.000	20.700	0	0	0	0	0	0	480.000	20.700
31101	НАРОДЕН ПРАВОВРАНИТЕЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	5.434.500	4.743.428

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012										во денари	
		Расходи на Основен Буџет		Расходи од самфинансирани активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		Буџет	Реализација
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
40	ПАТНИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.191.586.300	21.067.391.454	123.800.000	89.689.948	801.422.400	774.564.490	0	0	0	0	22.116.807.700	21.931.645.892
401	Основни плати	15.199.193.436	15.112.447.438	87.014.000	64.951.743	540.866.600	521.828.954	0	0	0	0	15.827.073.036	15.699.228.135
402	Придonesи за социјално осигурување	5.937.959.864	5.903.875.251	34.786.000	24.738.205	260.556.800	252.735.536	0	0	0	0	6.233.302.664	6.181.348.992
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	54.432.000	51.088.765	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	55.432.000	51.088.765
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.900.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.900.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.900.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.900.000	95.533.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.307.531.101	8.993.433.991	2.126.332.054	1.442.766.997	3.060.081.796	2.398.386.493	196.774.361	165.333.313	1.338.371.384	977.325.235	16.027.090.695	13.977.228.029
420	Плати и дневни расходи	453.469.120	434.880.593	60.938.820	44.210.904	160.486.393	86.495.859	2.862.000	991.149	95.697.375	56.659.876	773.453.708	623.218.383
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.748.202.267	2.711.117.097	401.506.912	325.242.100	515.670.796	426.382.019	7.172.000	5.745.902	23.237.000	7.186.009	3.695.788.975	3.475.683.127
423	Материјали и опшен инвентар	1.635.151.777	1.607.075.385	834.882.617	470.289.202	435.797.937	309.070.900	2.599.000	1.169.112	99.810.505	75.967.184	3.008.241.836	2.463.571.783
424	Потрави и тековно одржување	539.426.870	518.355.723	363.659.469	256.232.894	235.441.000	159.204.900	1.912.000	976.949	11.538.000	3.142.270	1.151.977.339	937.912.736
425	Договорни услуги	2.704.910.709	2.595.301.517	354.590.340	274.344.315	1.479.220.204	1.244.331.153	168.388.361	151.000.640	1.039.288.104	797.187.310	5.746.297.718	5.062.164.895
426	Други тековни расходи	1.180.530.358	1.084.000.561	98.569.896	64.572.272	201.685.465	151.296.196	12.841.000	5.449.561	68.200.400	36.594.077	1.561.807.119	1.341.902.867
427	Привремени вработувања	45.940.000	42.723.115	11.184.000	7.877.310	31.800.000	21.565.466	0	0	600.000	588.507	89.524.000	72.774.398
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊЕЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	23.060.973.000	23.060.565.039	0	0	0	0	0	0	0	0	23.060.973.000	23.060.565.039
431	Трансфери до фондот за ПИОМ	17.638.900.000	17.637.984.900	0	0	0	0	0	0	0	0	17.638.900.000	17.637.984.900
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	1.149.000.000	1.149.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.000.000	1.149.000.000
433	Трансфери до фондот за здравствено осигурување	4.273.973.000	4.273.580.239	0	0	0	0	0	0	0	0	4.273.973.000	4.273.580.239
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ПОКАЛНАТА САМОУПРАВА	15.356.366.000	15.344.859.694	0	0	0	0	0	0	0	0	15.356.366.000	15.344.859.694
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
442	Наменими дотации	283.519.000	283.018.724	0	0	0	0	0	0	0	0	283.519.000	283.018.724
443	Блок дотации	13.721.847.000	13.721.840.970	0	0	0	0	0	0	0	0	13.721.847.000	13.721.840.970
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.206.980.114	3.978.505.995	2.290.000	1.910.896	16.700.000	12.278.961	17.600.000	4.525.992	0	0	3.242.580.114	3.997.222.844
451	Камати плаќања кон нерезиденти кредитори	2.291.830.114	2.673.277.009	2.290.000	1.910.896	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	2.305.420.114	2.683.796.866
452	Камати плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	919.560.000	1.308.899.986
453	Камати плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.060.625.573	9.284.479.217	324.496.148	260.563.678	484.744.352	372.922.192	189.465.000	237.201.770	296.148.000	220.318.511	12.365.669.073	10.995.484.468
461	Субвенции за јавни претпријатија	238.000.000	237.888.603	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000.000	237.888.603

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

Категорија Ставка		О П И С		БУЏЕТ 2012										во денари	
				Расходи на Основен буџет		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од зајми		Расходи од донации		Вкупно расходи		122.467.509.542	115.438.105.782
				Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
462	Субвенции за приватни претпријатија			55.175.000	36.015.561	0	0	0	0	0	0	55.175.000	36.015.561		
463	Трансфери до невладини организации			248.125.000	240.122.102	23.500.000	9.219.000	0	0	0	0	271.625.000	249.341.102		
464	Разни трансфери			10.099.373.006	8.288.032.805	67.354.588	38.070.157	443.191.161	331.380.760	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	11.095.521.755	9.115.004.103
485	Исплата по извршни истрави			419.952.587	482.419.146	233.641.560	233.274.521	41.553.191	41.541.432	0	0	695.147.316	757.235.099		
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			5.254.904.500	5.253.484.633	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583
471	Социјални надоместоци			5.254.904.500	5.253.484.633	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			13.173.704.941	12.148.961.374	556.227.798	162.864.460	2.181.504.500	1.177.350.423	2.422.978.688	1.778.407.265	1.798.759.062	1.493.163.625	20.135.173.989	16.760.777.137
480	Купување на опрема и машини			3.307.304.858	3.175.167.475	250.652.657	68.307.156	309.364.500	149.919.089	74.624.500	68.387.696	178.455.870	22.196.279	4.120.402.385	3.483.977.895
481	Градежни објекти			603.122.909	482.201.904	98.056.804	12.454.215	114.784.000	19.390.872	443.240.756	375.085.047	38.722.000	14.366.635	1.297.906.471	903.518.673
482	Други градежни објекти			3.398.531.624	3.239.863.861	95.910.000	54.084.368	400.083.000	118.401.113	1.101.107.000	915.419.250	1.480.665.000	1.371.629.776	6.476.306.624	5.700.398.368
483	Купување на мебел			62.530.000	56.443.598	2.500.000	2.077.113	44.350.000	17.460.884	29.269.200	28.155.083	9.355.000	834.954	148.004.200	104.971.642
484	Стратешки стоки и други резерви			0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013
485	Вложувања и нефинансиски средства			388.672.550	456.803.726	83.808.337	11.257.010	48.935.000	7.111.424	348.971.230	269.063.177	6.484.000	326.762	876.871.117	744.562.099
486	Купување на возила			1.443.570.000	1.443.224.804	15.000.000	14.684.598	1.586.000	1.313.026	216.000	0	11.836.692	10.681.479	1.472.318.692	1.469.903.909
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови			1.486.700.000	1.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486.700.000	1.235.000.000
488	Капитални дотации до ЕПС			1.421.135.000	1.412.475.080	10.500.000	0	0	0	118.500.000	19.819.921	0	0	1.550.135.000	1.432.289.001
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации			1.049.838.000	647.780.926	0	0	0	0	307.050.000	102.483.071	73.139.500	73.107.740	1.430.127.500	823.371.737
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА			4.555.716.471	4.465.116.673	7.648.000	5.125.287	58.780.000	58.101.603	0	0	0	0	4.622.146.471	4.528.345.563
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори			2.727.648.471	2.644.896.839	7.648.000	5.125.287	43.180.000	49.150.689	0	0	0	0	2.784.476.471	2.689.174.815
492	Отплата на главнина кон домашни институции			1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	1.837.670.000	1.839.170.748

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

106.380.889.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.680.807.471 122.467.509.542 115.436.108.782 во денари

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012									
		Расходи на Основен буџет		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	68.289.000	66.824.841	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
01002	АТЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	140.006.000	140.001.902	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	141.006.000	141.001.902
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	670.474.000	668.861.349	11.488.000	83.173	0	0	22.884.000	11.224.843	704.846.000	680.189.365
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	98.737.000	95.953.289	5.200.000	961.438	0	0	0	0	103.937.000	96.914.727
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
02004	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.280	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.280
02005	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
02007	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
02008	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	2.001.047	1.211.063
02011	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
02012	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУКУВАЊЕ ВО УПРАВНОСТАПНА И ПОСТАПНА ОБРАБОТКА НА ПОСРЕДСТВО НА ВТОР СТЕПЕН	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
02013	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ	25.497.000	20.389.141	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.389.141
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	843.816.000	840.879.919	0	0	0	0	0	0	843.816.000	840.879.919
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	1.419.665.000	1.417.790.594	60.860.000	25.309.384	153.000.000	77.552.550	0	0	1.633.315.000	1.520.652.508
04003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
04008	АТЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.484.000	32.302.665	0	0	0	0	0	0	32.484.000	32.302.665
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	78.065.000	73.943.874	150.000	0	0	0	10.000.000	5.394.833	88.215.000	79.338.707
04010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	441.803.000	440.008.539	0	0	0	0	0	0	441.803.000	440.008.539
04012	АТЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
04013	АТЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕНИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	5.412.353.000	5.382.451.681	72.500.000	53.033.672	27.500.000	23.029.012	0	0	5.533.053.000	5.470.380.884
05002	ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ИЛКРИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	22.616.000	20.734.969	0	0	0	0	0	0	22.616.000	20.734.969
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	180.998.000	172.846.440	85.000.000	26.779.417	0	0	3.082.000	2.325.132	289.040.000	201.950.989
05004	ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.770.000	151.767.343	50.000	0	0	0	0	0	152.820.000	151.767.343
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	8.174.753.000	8.128.082.260	1.397.087.000	974.324.187	114.800.000	29.480.589	0	0	9.686.740.000	9.131.978.069

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

106.380.899.000103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.609.642 116.438.108.782 во денари

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи			
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	306.758.000	278.283.195	10.000.000	8.968.066	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	461.758.000	390.802.049
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	449.832.000	433.495.937	0	0	25.000.000	5.948.734	146.220.000	139.728.692	0	0	621.052.000	579.073.363
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	157.013.000	155.671.944	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	105.341.000	189.488.714
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	1.088.434.000	1.084.880.363	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	1.088.709.000	1.085.098.011
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	587.047.000	461.787.478	49.640.000	39.895.029	0	368.680.000	236.561.943	11.975.000	11.974.946	1.017.342.000	750.219.396	
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	14.128.223.000	14.389.207.286	0	0	0	337.998.000	434.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	16.576.492.000	16.792.912.974	
09003	ЦАРСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	786.820.000	782.364.219	138.735.000	113.529.989	0	88.985.000	45.963.731	7.272.000	4.135.728	1.001.790.000	945.993.867	
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	641.302.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.189.302.000	898.930.707
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528	
09007	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОБИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	824.933.000	808.880.118	122.920.000	49.812.192	182.882.000	123.238.405	0	184.523.000	130.086.155	1.315.258.000	1.112.016.870	
10002	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗ ОТ НА РМ	351.560.000	320.825.636	0	0	0	0	0	0	0	351.560.000	320.825.636	
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	65.135.000	45.431.885	
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	319.120.000	311.297.080	122.000.000	73.927.483	11.600.000	1.759.236	0	86.440.000	7.435.241	539.160.000	394.419.040	
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	2.591.453.000	2.560.610.361	10.000.000	8.733.677	0	723.945.000	303.874.822	25.270.000	13.710.228	3.350.668.000	2.886.929.088	
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	994.728.000	954.827.686	62.500.000	36.938.354	0	348.997.049	266.630.178	72.770.000	0	1.478.995.049	1.258.396.218	
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИЖУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	64.858.000	64.798.453	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	66.358.000	66.298.453	
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	90.285.000	88.586.667	3.000.000	1.252.531	9.700.000	2.058.556	0	2.150.000	1.735.987	105.135.000	98.613.741	
14004	АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	7.812.726.000	5.661.412.224	0	0	0	0	0	0	0	7.812.726.000	5.661.412.224	
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	301.632.000	294.695.205	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	341.632.000	321.774.561	
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	28.052.043.000	28.044.277.099	9.957.000	6.490.576	84.350.000	21.974.977	137.008.000	135.444.616	48.792.000	20.008.276	28.228.195.544	
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	17.011.450.000	16.858.432.083	65.907.000	11.649.997	3.708.075.000	3.031.464.323	122.620.000	115.737.145	284.351.000	143.182.199	21.192.403.000	20.160.465.747
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	119.580.000	116.748.275	0	0	7.110.000	1.872.237	0	8.180.000	1.046.767	134.830.000	119.667.279	
16003	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389	
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МАПИИ И СПОРТ	377.626.000	353.667.259	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	379.816.000	353.823.399	
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	317.102.000	309.184.903	10.000.000	3.570.658	0	0	0	1.000.000	0	328.102.000	312.755.761	
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	297.520.000	289.474.139	1.600.000	1.348.756	2.000.000	368.331	0	46.130.000	23.529.006	347.250.000	314.720.232	
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	2.692.096.000	2.656.693.516	50.500.000	21.914.371	133.864.000	107.357.617	0	32.858.000	14.881.602	2.909.318.000	2.800.847.106	

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари
106.380.889.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.960.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.609.642 116.438.108.782

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи			
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	4.774.854.000	4.757.970.741	122.310.000	91.152.094	202.780.000	94.768.143	429.360.000	423.466.663	236.103.000	178.030.115	5.765.407.000	5.545.387.756
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САОУПРАВА	224.362.000	220.405.534	0	0	400.000	225.506	0	0	32.228.000	8.248.486	256.990.000	228.879.526
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
19302	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОВЕДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	235.000.000	234.756.111	0	0	338.230.000	292.743.972	81.825.000	64.641.642	0	0	655.055.000	592.141.725
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	145.238.000	143.406.488	6.610.000	3.527.497	7.380.000	4.721.608	0	0	24.792.000	13.603.972	184.020.000	165.259.545
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	101.940.000	99.529.863	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	109.440.000	105.323.262
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.775.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	47.928.000	41.280.643	18.000.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	65.928.000	45.810.216
29010	СУДСКА ВЛАСТ	1.756.265.000	1.747.380.219	41.972.000	40.760.590	100.000	0	0	0	12.961.100	10.834.383	1.811.298.100	1.798.975.192
31010	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	327.607.000	318.543.687	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	328.087.000	318.556.937
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

Буџетски расходи по функции на Централен буџет

Функционална категорија Функционална ставка О П И С	Буџет 2012 година										во денари	
	Расходи на Основен Буџет		Расходи од само-финансирачки активности		Расходи заеми		Расходи донации		Вкупно расходи			
	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	9.232.051.500	8.885.788.095	871.003.000	518.571.597	1.663.026.047	978.031.428	650.305.000	492.859.784	2.365.305.562	2.085.082.827	14.781.691.109	12.960.403.731
7011 Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	4.302.918.500	4.213.374.591	751.061.000	448.517.730	636.047	0	426.375.000	274.600.975	55.114.562	39.126.992	5.536.105.109	4.975.620.288
7012 Странска економска помош	68.305.000	65.834.100	150.000	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	78.455.000	71.228.933	
7013 Општи услуги	3.014.762.000	2.768.842.611	81.464.000	36.237.097	1.620.372.000	945.175.408	223.930.000	218.358.809	2.263.391.000	2.009.215.125	7.203.919.000	5.975.829.050
7014 Основни истражувања	207.028.000	205.241.559	0	0	0	0	0	0	0	207.028.000	205.241.559	
7015 Општи јавни услуги за истражување	83.910.000	82.367.178	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	162.728.000	146.569.075
7016 Други општи јавни услуги	1.555.128.000	1.552.098.056	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	1.593.456.000	1.585.914.826
702 ОДБРАНА	5.528.154.000	5.494.653.955	153.250.000	78.232.189	27.500.000	23.029.012	0	6.182.000	3.988.411	5.716.086.000	5.599.903.567	
7021 Воена одбрана	4.889.115.000	4.868.039.777	54.250.000	39.261.135	4.000.000	1.209.355	0	0	0	0	4.947.365.000	4.908.510.267
7022 Цивилна одбрана	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966	
7023 Странска воена помош	300.781.000	299.508.914	1.500.000	566.929	500.000	139.282	0	0	0	0	302.781.000	300.213.125
7025 Други функции на одбраната	159.900.000	155.805.847	12.500.000	11.624.708	23.000.000	21.680.375	0	0	3.100.000	1.663.279	198.500.000	190.778.209
703 ЈАВЕН РЕД И МИР	11.282.263.000	11.172.189.930	1.473.161.000	1.045.550.663	42.240.000	20.187.273	291.220.000	243.279.480	19.915.405	16.609.622	13.108.799.405	12.497.816.968
7031 Полицијски услуги	7.742.457.000	7.712.942.048	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	1.519.805	1.031.811	9.141.063.805	8.688.298.046	
7032 Противпожарни услуги	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724	
7033 Судови	2.557.895.000	2.504.918.248	72.170.000	67.840.792	17.240.000	14.338.539	145.000.000	103.550.788	18.395.600	15.577.811	2.810.700.600	2.706.226.178
7034 Камено-поправни установи	449.832.000	433.495.937	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	621.052.000	579.073.363
7036 Други функции на јавниот ред и мир	241.510.000	240.764.973	3.904.000	3.385.684	0	0	0	0	0	0	245.414.000	244.150.657
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	25.250.854.500	23.399.006.301	250.420.000	129.685.395	432.946.000	270.490.754	598.265.049	533.381.278	177.633.000	122.096.959	26.710.118.549	24.454.660.687

Буџетски расходи по функции на Централен буџет

Функционална категорија Функционална ставка О П И С	Буџет 2012 година											
	Расходи на Основен Буџет				Расходи од само-финансирачки активности		Расходи заеми		Расходи донации		Вкупно расходи	
	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување
7041 Општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот	1.205.597.500	1.192.429.574	108.270.000	36.275.329	75.689.000	40.598.253	0	0	30.092.000	21.297.848	1.419.648.500	1.290.601.004
7042 Земјоделство, шумарство, лов и риболов	8.644.127.000	6.512.350.506	104.000.000	65.517.710	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	9.037.124.049	6.844.498.394
7043 Горива и енергетика	29.438.000	26.112.736	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	145.841.000	99.815.166	175.779.000	126.107.810
7044 Рударство, занаетчиство и градежништво	85.096.000	83.377.784	17.500.000	14.639.486	0	0	0	0	0	0	102.596.000	98.017.270
7045 Транспорт	2.244.245.000	2.224.323.588	10.000.000	8.733.677	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	2.438.175.000	2.275.808.365
7046 Комуникации	291.344.000	285.306.344	9.500.000	3.374.523	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	351.344.000	338.713.358
7047 Останати индустрии	354.726.000	329.039.886	1.000.000	994.762	306.407.000	179.830.010	0	0	1.700.000	983.945	663.833.000	510.848.603
7049 Други економски работи	12.396.281.000	12.746.065.883	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.521.619.000	12.970.065.883
705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	660.360.000	626.004.933	122.000.000	73.927.483	11.600.000	1.759.236	0	0	86.440.000	7.435.241	880.400.000	709.126.893
7050 Заштита на животната средина	572.958.000	539.447.601	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	781.398.000	620.810.325
7052 Управување со отпадните води	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
7053 Намалување на загадувањето	82.300.000	81.660.895	0	0	0	0	0	0	0	0	82.300.000	81.660.895
706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	1.126.444.000	1.072.585.563	18.400.000	4.736.860	337.930.000	292.709.272	681.840.000	325.765.364	25.270.000	13.710.228	2.189.884.000	1.709.507.287
7061 Развој на живеалиштата	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
7062 Развој на заедницата	395.930.000	382.729.415	18.400.000	4.736.860	337.930.000	292.709.272	81.825.000	64.641.642	0	0	834.085.000	744.817.189
7063 Водоснабдување	730.514.000	689.856.148	0	0	0	0	477.395.000	201.391.751	25.270.000	13.710.228	1.233.179.000	904.958.127
707 ЗДРАВСТВО	4.724.754.000	4.707.970.741	122.310.000	91.152.094	152.280.000	44.735.652	429.360.000	423.466.663	236.103.000	178.030.115	5.664.807.000	5.445.355.265
7070 Здравство	1.926.492.000	1.920.651.016	0	0	12.000.000	2.411.771	429.360.000	423.466.663	0	0	2.367.852.000	2.346.529.450
7071 Медицински материјали и опрема	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
7072 Услуги за пациентите	2.573.577.000	2.572.298.314	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	2.574.577.000	2.572.858.305
7074 Услуги на јавно здравство	177.439.000	170.082.171	0	0	0	0	0	0	234.936.000	177.480.503	412.375.000	347.562.674
7076 Други функции на здравство	36.690.000	34.481.799	39.610.000	33.035.528	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	159.980.000	104.586.105
708 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕПИГИЈА	3.297.706.000	3.230.309.289	54.290.000	23.419.267	135.864.000	107.725.948	0	0	75.258.000	35.865.195	3.563.118.000	3.397.319.699

Буџетски расходи по функции на Централен буџет

Функционална категорија функционална ставка О П И С	Буџет 2012 година											
	Расходи на Основен Буџет			Расходи од само-финансирачки активности			Расходи заеми			Расходи донации		
	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување
7081 Спортски и рекреативни услуги	377.626.000	353.667.259	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	379.816.000	353.823.399
7082 Услуги за култура	2.814.060.000	2.771.561.475	52.100.000	23.263.127	135.864.000	107.725.948	0	0	75.258.000	35.865.195	3.077.282.000	2.938.415.745
7083 Услуги за емитување програма и издаваштво	96.874.000	96.505.635	0	0	0	0	0	0	0	0	96.874.000	96.505.635
7084 Религиски и останати служби на заедницата	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
709 ОБРАЗОВАНИЕ	17.274.944.000	17.117.193.240	66.880.000	11.779.068	3.737.735.000	3.034.059.660	122.620.000	115.737.145	400.238.479	211.817.145	21.602.417.479	20.490.576.258
7090 Образование	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634
7091 Предшколско и основно образование	772.513.000	729.477.617	30.572.000	2.833.950	30.100.000	4.663.217	91.965.000	89.025.328	7.300.000	376.356	932.450.000	826.376.468
7092 Средно образование	708.857.000	670.660.903	13.960.000	2.121.623	37.248.000	10.460.930	30.655.000	26.711.817	22.839.000	6.916.917	813.559.000	716.872.190
7094 Високо образование	2.240.201.000	2.220.888.496	13.218.000	5.368.139	3.295.366.000	766.052.900	0	0	240.072.000	140.634.676	5.788.857.000	5.132.944.211
7095 Друго образование кое не е според ниво	11.957.000	9.810.351	0	0	400.000	105.512	0	0	1.350.000	0	13.707.000	9.915.863
7096 Помошни служби на образование	13.045.779.000	13.012.121.853	8.500.000	1.455.356	320.746.000	236.134.902	0	0	0	0	13.375.025.000	13.249.712.111
7097 Истражување - Образование	156.381.000	142.279.250	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	196.201.000	155.531.113
7098 Други функции на образованието	135.705.000	131.975.780	0	0	7.110.000	1.872.237	0	0	100.987.479	59.415.651	243.802.479	193.263.668
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.002.368.000	27.994.701.556	8.080.000	5.868.650	61.800.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	40.932.000	16.171.728	28.250.188.000	28.173.438.427
7100 Социјална заштита	24.631.043.000	24.624.508.104	8.080.000	5.868.650	61.800.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	40.932.000	16.171.728	28.250.188.000	28.173.438.427
7101 Болест и инвалидитет	542.552.000	542.542.318	0	0	0	0	0	0	0	0	542.552.000	542.542.318
7102 Стари лица и детска заштита	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
7104 Семејства и деца	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820
7107 Друго социјално исклучување	55.365.000	54.251.344	0	0	0	0	0	0	0	0	55.365.000	54.251.344

Буџетски расходи по функции на Централен буџет

Владини програми на Централен буџет

во денари

Владина програма Владина потпрограма О ПИС	БУЏЕТ 2012											
	Расходи на Основен буџет		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации					
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
А	16.356.366.000	15.344.859.694	0	0	0	0	0	0	15.356.366.000	15.344.859.694		
А А0	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000		
А А2	14.015.366.000	14.004.859.694	0	0	0	0	0	0	14.015.366.000	14.004.859.694		
Б	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000		
Б БА	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000		
В	57.646.000	57.646.363	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.646.363		
В ВА	57.646.000	57.646.363	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.646.363		
Г	56.669.000	53.642.524	0	0	146.000.000	103.560.788	0	0	201.669.000	157.193.312		
Г Г1	11.632.000	9.124.091	0	0	0	0	0	0	11.632.000	9.124.091		
Г Г2	2.807.000	2.369.905	0	0	0	0	0	0	2.807.000	2.369.905		
Г ГА	42.150.000	42.148.528	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.150.000	145.699.316		
Д	1.516.473.800	1.495.665.504	0	0	28.045.000	2.680.497	183.930.000	42.751.100	1.729.993.500	1.541.087.101		
Д Д4	644.740.500	626.069.571	0	0	0	0	0	0	644.740.500	626.069.571		
Д Д7	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529		
Д ДА	418.700.000	418.527.454	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	481.278.554		
Д ДВ	302.083.000	300.747.306	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	330.128.000	303.427.803		
Д ДГ	8.320.000	7.682.644	0	0	0	0	545.000	0	8.865.000	7.682.644		
Д ДЕ	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000		
К	398.923.000	397.120.742	0	0	300.000	34.700	0	0	399.223.000	397.155.442		
К К2	8.420.000	6.713.036	0	0	300.000	34.700	0	0	8.720.000	6.747.736		
К К5	390.503.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	390.503.000	390.407.706		
М	418.134.000	287.699.916	6.704.000	1.606.837	0	212.860.000	210.434.110	2.268.730.000	2.007.201.926	2.696.942.789		
М МА	213.744.000	162.449.170	0	0	0	0	0	498.949.000	313.911.396	712.693.000	476.360.566	
М МБ	28.620.000	27.400.479	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	60.848.000	35.648.965	
М МВ	53.815.000	16.652.691	0	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.266.823.011	1.513.909.812	
М МГ	69.355.000	57.373.806	6.704.000	1.606.837	0	0	0	348.739.000	325.111.293	424.798.000	384.091.936	
М МД	52.600.000	23.823.770	0	0	0	0	0	79.000.000	73.107.740	131.600.000	96.931.510	
Н	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358	
Н НА	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358	
О	67.962.000	63.044.662	10.600.000	0	0	0	0	0	0	76.462.000	63.044.662	

Владини програми на Централен буџет

Владини програми на Централен буџет

во денари

Владина програма Владина подпрограма ОПИС		БУЏЕТ 2012										Вкупно	
		Расходи на Основен буџет		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно			
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
О	ОА	67.962.000	63.044.662	0	0	0	0	0	0	0	0	78.462.000	63.044.662
С	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
С	С1	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
Т	ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	402.038.000	367.399.662	0	0	0	0	122.620.000	115.737.145	0	0	524.658.000	483.136.807
Т	ТА	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
Т	ТБ	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
Т	ТВ	117.039.000	107.394.585	0	0	0	0	91.965.000	89.025.328	0	0	209.004.000	196.419.913
Т	ТГ	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
Т	ТД	17.000.000	16.819.593	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.593
Т	ТЕ	37.399.000	35.509.238	0	0	0	0	30.655.000	26.711.817	0	0	68.054.000	62.221.055
Т	ТИ	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
Т	ТК	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701

Владини програми на Централен буџет

Преглед на развојни потпрограми

18.429.297.000 15.707.818.252

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	844.215.000	844.151.533
Основен буџет		844.215.000	844.151.533
1А	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ	3.000.000	2.998.948
1Б	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ	841.215.000	841.152.585
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	397.306.000	386.948.366
Основен буџет		397.306.000	386.948.366
1А	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО	4.000.000	3.988.675
2А	ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО АРМ	282.960.000	278.449.270
5Б	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	52.700.000	46.962.058
ВА	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	57.646.000	57.548.363
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	1.600.000	1.549.023
Основен буџет		1.600.000	1.549.023
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.600.000	1.549.023
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	747.623.000	742.798.234
Основен буџет		747.623.000	742.798.234
2А	РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА	645.123.000	645.008.710
2Б	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	87.500.000	87.459.661
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	15.000.000	10.329.863
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	187.150.000	145.699.316
Основен буџет		187.150.000	145.699.316
ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	42.150.000	42.148.528
Заеми		42.150.000	42.148.528
ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	145.000.000	103.550.788
		145.000.000	103.550.788

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	158.820.000	150.639.881
Основен буџет		12.600.000	10.911.189
ЗБ	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	12.600.000	10.911.189
Заеми		146.220.000	139.728.692
ЗБ	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	146.220.000	139.728.692
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	23.050.000	23.049.597
Основен буџет		23.050.000	23.049.597
2А	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА, ПОДРАЧНИ И МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ	23.050.000	23.049.597
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	494.410.000	263.257.958
Основен буџет		137.000.000	34.620.714
1А	ДОИЗГРАДЕБА НА ЗГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (ОБЈЕКТ НА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА)	134.500.000	34.092.870
МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	2.500.000	527.844
Заеми		357.410.000	228.637.244
2А	ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ	357.410.000	228.637.244
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	2.514.873.000	2.282.847.091
Основен буџет		191.942.000	102.141.403
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕБА	68.772.000	28.114.906
МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	53.815.000	16.652.691
МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	69.355.000	57.373.806
Заеми		212.660.000	210.434.110
МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	212.660.000	210.434.110
Донации		2.110.271.000	1.970.271.578
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕБА	382.718.000	285.229.534
МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	1.299.814.000	1.286.823.011
МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	348.739.000	325.111.293
МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	79.000.000	73.107.740

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	16.800.000	16.790.686
Основен буџет		16.800.000	16.790.686
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	16.800.000	16.790.686
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	738.000	0
Основен буџет		738.000	0
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	738.000	0
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	443.533.000	414.413.985
Основен буџет		404.203.000	401.024.360
1А	МАКЕДОНСКО СЕЛО	89.200.000	88.031.721
ДВ	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	302.083.000	300.747.306
ДГ	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	8.320.000	7.682.644
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	4.600.000	4.562.689
Самофинансирачки активнос		28.045.000	2.680.497
ДВ	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	28.045.000	2.680.497
Донации		11.285.000	10.709.128
ДГ	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	545.000	0
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	10.740.000	10.709.128
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	70.300.000	69.796.216
Основен буџет		70.300.000	69.796.216
2А	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР	41.000.000	41.000.000
2Б	ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО	29.300.000	28.796.216

Раздел	Извор на финансирање	О П И С	2012	
			Буџет	Извршување
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ		2.880.025.000	2.437.051.447
	Основен буџет			
1А	НАДГРАДЕА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УПРАВНА ЗГРАДА		2.130.810.000	2.119.466.397
2Д	АВТОБУСИ ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ		2.250.000	1.999.987
2Е	ИЗГРАДЕА НА МОСТОВИ		1.354.770.000	1.354.728.180
2И	ИЗГРАДЕА НА ПАТ ДО МАНАСТИР ТРЕСКАВЕЦ		14.400.000	14.400.000
3А	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ГОРЧЕ ПЕТРОВ		6.000.000	4.227.822
3Б	ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ		12.000.000	11.864.679
3В	ИЗГРАДЕА НА ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ		34.560.000	27.722.991
3Г	ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		37.800.000	37.790.154
3Д	ГАСИФИКАЦИЈА		47.000.000	46.813.548
3П	ИЗГРАДЕА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ-КРУШЕВО		186.030.000	185.458.353
ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА		17.300.000	15.933.229
Заеми			418.700.000	418.527.454
2В	ИЗГРАДЕА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ		723.945.000	303.874.822
3Б	ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ		122.620.000	59.731.971
3Г	ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		120.000.000	19.813.921
ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА		297.395.000	181.577.830
Донации			183.930.000	42.751.100
3Б	ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ		25.270.000	13.710.228
			25.270.000	13.710.228

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	590.969.000	425.213.059
Основен буџет		458.199.000	425.213.059
6А	ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА	382.740.000	358.200.570
6Б	ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ	34.219.000	34.218.126
6Г	ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	17.440.000	15.532.275
6Д	РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМИ КОНСКО, МАРКОВА РЕКА И ИЗГРАДЕА НА БРАНА НА	13.600.000	13.600.000
6Е	ОРИЗАРСКА РЕКА РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМ РАВЕН-РЕЧИЦА И ИЗГРАДЕА НА БРАНА НА РЕКА СЛУПЧАНСКА	9.600.000	3.062.100
МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	600.000	599.988
Заеми		60.000.000	0
6Г	ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	60.000.000	0
Донации		72.770.000	0
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕА	72.770.000	0
14004	АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	696.938.000	295.233.039
Основен буџет		696.938.000	295.233.039
2А	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ	644.938.000	272.009.257
МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	52.000.000	23.223.782
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	9.000.000	4.439.005
Основен буџет		9.000.000	4.439.005
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕА	9.000.000	4.439.005
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	264.390.000	258.500.456
Основен буџет		256.530.000	254.663.908
3А	ИЗГРАДЕА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	37.356.000	37.355.301
4А	ИЗГРАДЕА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.424.000	3.813.681
БА	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	206.213.000	206.213.000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕА	6.660.000	6.660.000
МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	1.877.000	621.926
Донации		7.860.000	3.836.548
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДЕА	7.860.000	3.836.548

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	785.475.000	738.747.446
Основен буџет			
7A	ПРОГРАМА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ	661.855.000	623.010.301
7B	ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ	125.028.000	123.274.830
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	82.000.000	81.986.729
MG	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	50.462.000	49.912.013
		2.327.000	457.067
TA	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	122.102.000	115.816.557
TB	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	25.000.000	24.485.616
TB	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	117.039.000	107.394.585
TG	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	48.000.000	34.743.406
TD	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	17.000.000	16.819.583
TE	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	37.399.000	35.509.238
TI	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.276.000	2.926.976
TK	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000	29.703.701
Заеми		122.620.000	115.737.145
TB	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	91.965.000	89.025.328
TE	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	30.655.000	26.711.817
Донации		1.000.000	0
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.000.000	0
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	1.100.000	1.100.000
Основен буџет			
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.100.000	1.100.000
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	228.750.000	206.404.631
Основен буџет			
2A	СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	228.750.000	206.404.631
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	231.670.000	227.424.358
Основен буџет			
HA	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ	231.670.000	227.424.358

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	4.142.000	2.957.413
Основен буџет		412.000	412.000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	412.000	412.000
Донации		3.730.000	2.545.413
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	3.730.000	2.545.413
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	2.291.860.000	2.280.347.709
Основен буџет		1.812.000.000	1.806.848.555
1А	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	31.000.000	30.998.704
1Б	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	1.700.000.000	1.700.000.000
1В	ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	7.000.000	4.285.944
1Д	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.000.000	50.000.000
1Е	ИЗГРАДБА НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО ТЕТОВО	20.000.000	20.000.000
1Ј	ИЗГРАДБА НА ПЕТ ЦЕНТАР	4.000.000	1.563.907
Самофинансирачки активнос		50.500.000	50.032.491
1Д	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.500.000	50.032.491
Заеми		429.360.000	423.466.663
1А	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	429.360.000	423.466.663
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	128.410.000	102.889.578
Основен буџет		96.182.000	94.641.092
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	38.600.000	38.578.985
МБ	ПРЕКУТРАНИЧНА СОРАБОТКА	28.620.000	27.400.479
ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628
Донации		32.228.000	8.248.486
МБ	ПРЕКУТРАНИЧНА СОРАБОТКА	32.228.000	8.248.486

Раздел Извор на финансирање Потпрограма	О П И С	2012	
		Буџет	Извршување
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	185.105.000	151.868.259
Самофинансирачки активнос			
2А	ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ	103.280.000	87.226.617
3А	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	42.800.000	29.466.967
Заеми			
3А	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	60.480.000	57.759.650
		81.825.000	64.641.642
		81.825.000	64.641.642
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	49.500.000	34.383.034
Основен буџет			
ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	49.500.000	34.383.034
		49.500.000	34.383.034
66001	АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА	3.882.045.000	2.893.929.511
Фондови			
2А	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА	3.882.045.000	2.893.929.511
2Б	КЛУЧКА НА ОБИКОЛНИЦА	3.878.045.000	2.893.929.511
		4.000.000	0
66003	АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	299.500.000	305.387.421
Фондови			
БА	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	299.500.000	305.387.421
		299.500.000	305.387.421

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

5.577.334.000 4.600.508.532

Категорија	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
Ставка			
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.131.000.000	2.141.297.726
71	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2.131.000.000	2.141.297.726
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	179.840.000	141.045.990
72	Други владини услуги	5.000.000	820.609
72	Други неданочни приходи	174.840.000	140.225.381
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.498.700.000	1.235.000.000
74	Трансфери од други нивоа на власт	1.498.700.000	1.235.000.000
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	1.767.794.000	1.083.164.816
76	Меѓународни развојни агенции	1.767.794.000	1.083.164.816

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на расходи по ставка и намена

во денари

5.577.334.000

4.519.351.468

Категорија	Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.600.000	58.105.577
40	401	Основни плати	41.960.000	41.924.726
40	402	Придоноси за социјално осигурување	18.640.000	16.180.851
42		СТОКИ И УСЛУГИ	217.819.000	205.392.845
42	420	Патни и дневни расходи	1.300.000	328.098
42	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.000.000	33.107.124
42	423	Материјали и ситен инвентар	6.300.000	3.981.045
42	424	Поправки и тековно одржување	11.850.000	9.976.616
42	425	Договорни услуги	54.600.000	52.493.514
42	426	Други тековни расходи	107.769.000	105.506.448
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	227.340.000	218.481.023
45	451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	227.340.000	218.481.023
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	3.005.635
46	465	Исплата по извршни исправи	4.000.000	3.005.635
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.253.775.000	3.260.251.536
48	480	Купување на опрема и машини	1.530.000	1.112.029
48	482	Други градежни објекти	3.882.045.000	2.893.929.511
48	485	Вложувања и нефинансиски средства	70.200.000	65.210.007
48	488	Капитални дотации до ЕЛС	300.000.000	299.999.989
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	813.800.000	774.114.852
49	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	813.800.000	774.114.852

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Биланс на приходи по ставка и намена

во денари

22.085.000.000 21.436.313.813

Категорија	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
Ставка			
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.358.000.000	16.789.414.869
71	Придонеси за социјално осигурување	17.358.000.000	16.789.414.869
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	600.000.000	494.525.156
72	Такси и надоместоци	0	81.774
72	Други неданочни приходи	600.000.000	494.443.382
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	4.127.000.000	4.152.373.788
74	Трансфери од други нивоа на власт	4.127.000.000	4.152.373.788

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Биланс на расходи по ставка и намена

Категорија		О П И С	во денари	
Ставка			Буџет 2012	Реализација 2012
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	306.700.000	305.803.659
40	401	Основни плати	222.000.000	221.836.852
40	402	Придonesи за социјално осигурување	82.700.000	81.966.807
40	404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	19.320.994.658	19.059.933.317
42	420	Патни и дневни расходи	5.900.000	4.679.013
42	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	59.144.658	58.987.388
42	423	Материјали и ситен инвентар	11.450.000	9.985.288
42	424	Поправки и тековно одржување	17.500.000	17.151.484
42	425	Договорни услуги	19.221.000.000	18.963.149.694
42	426	Други тековни расходи	6.000.000	5.980.450
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.405.342	4.149.421
46	464	Разни трансфери	1.005.342	961.994
46	465	Исплата по извршни исправи	5.400.000	3.187.427
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.380.000.000	2.002.733.658
47	474	Плаќања на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	2.380.000.000	2.002.733.658
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.900.000	63.693.758
48	480	Купување на опрема и машини	47.450.000	46.450.486
48	481	Градежни објекти	23.450.000	17.243.272

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

во денари

2.995.024.914

Биланс на приходи по ставка и намена

3.088.960.000

Категорија	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
Ставка			
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.922.000.000	1.746.036.004
71	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0	10.314
71	Придонеси за социјално осигурување	1.922.000.000	1.746.025.690
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.955.000	15.027.286
72	Претприемачки приход и приход од имот	60.000	14.532
72	Такси и надоместоци	4.000.000	3.654.654
72	Други неданочни приходи	13.895.000	11.358.100
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.149.000.000	1.233.961.624
74	Трансфери од други нивоа на власт	1.149.000.000	1.233.961.624

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Биланс на расходи по ставка и намена

во денари
2.995.024.914

3.088.960.000

Категорија	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
Ставка			
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	166.370.000	160.491.976
40	Основни плати	121.600.000	117.293.165
40	Придonesи за социјално осигурување	44.370.000	43.198.811
42	СТОКИ И УСЛУГИ	71.057.444	65.765.519
42	Патни и дневни расходи	800.000	554.942
42	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	49.790.000	45.255.881
42	Материјали и ситен инвентар	4.600.000	4.593.136
42	Поправки и тековно одржување	3.000.000	2.955.897
42	Договорни услуги	8.367.444	8.230.804
42	Други тековни расходи	4.500.000	4.174.859
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.532.556	1.496.167
46	Разни трансфери	1.050.000	1.013.611
46	Исплата по извршни исправи	482.556	482.556
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.846.500.000	2.765.605.687
47	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2.846.500.000	2.765.605.687
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	1.665.565
48	Купување на опрема и машини	2.600.000	1.190.605
48	Градежни објекти	900.000	474.960

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

46.236.500.000 46.371.555.479

Категорија	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
Ставка			
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	28.272.000.000	28.460.444.939
71	Придонеси за социјално осигурување	27.482.000.000	27.609.410.010
71	Домашни даноци на стоки и услуги	790.000.000	851.034.929
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	116.500.000	150.571.976
72	Претприемачки приход и приход од имот	0	187
72	Такси и надоместоци	16.500.000	19.147.950
72	Други неданочни приходи	100.000.000	131.423.839
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.000.000	3.436.566
73	Приходи од дивиденди	10.000.000	3.436.566
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	17.638.000.000	17.637.984.800
74	Трансфери од други нивоа на власт	17.638.000.000	17.637.984.800
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	200.000.000	119.117.198
77	Продажба на хартии од вредност	200.000.000	119.117.198

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Биланс на расходи по ставка и намена

во денари

46.236.500.000

46.226.058.701

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	257.800.000	257.317.246
40 401	Основни плати	187.370.000	187.285.311
40 402	Придонеси за социјално осигурување	69.430.000	69.165.021
40 404	Надоместоци	1.000.000	866.914
42	СТОКИ И УСЛУГИ	158.613.938	156.632.631
42 420	Патни и дневни расходи	1.000.000	924.607
42 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.000.000	59.594.074
42 423	Материјали и ситен инвентар	9.500.000	9.027.831
42 424	Поправки и тековно одржување	33.779.388	33.050.444
42 425	Договорни услуги	23.048.699	22.931.079
42 426	Други тековни расходи	31.285.851	31.104.596
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.286.062	5.016.227
46 463	Трансфери до невладини организации	2.400.000	1.211.037
46 464	Разни трансфери	1.480.859	1.399.987
46 465	Исплата по извршни исправи	2.405.203	2.405.203
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	45.796.800.000	45.790.369.153
47 472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	45.796.800.000	45.790.369.153
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	16.723.444
48 480	Купување на опрема и машини	12.000.000	11.747.908
48 481	Градежни објекти	5.000.000	4.975.536

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 3

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3726.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА****I**

Г. Панде Лазаревски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдавија, со седиште во Букурешт.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 155	Претседател
12 ноември 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3727.**

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на град Скопје, за потребите на ЈСП „Скопје“ и тоа:

- Еуродизел БС 970.000 литри, од кои 200.000 литри гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати ќе се обезбедат во 2013 година, а остатокот од 770.000 литри гориво ќе се обезбедат до крајот на март 2014 година.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на град Скопје, заради активностите за оперативно довршување на проектот Милениумски Крст Водно, со пропратни објекти околу истиот.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на град Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6310/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3728.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012 и 168/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА АВТОПАТ А-2 ОД
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ДЕВЕ БАИР ДО ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН КАФАСАН (КОРИДОР VIII)**

1. Со оваа одлука се определува име на автопатот А-2 од граничен премин Деве Баир до граничен премин Кафасан (Коридор VIII).

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „Мајка Тереза“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8539/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3729.**

Врз основа на член 166 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВА-
ЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ГАСО-
ВОДНИ СИСТЕМИ ОД ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ
ЗА РАБОТЕН ПРИТИСОК ДО 10 BAR

Член1

Во Правилникот за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 BAR („Службен весник на Република Македонија“ бр.133/12 и 166/12), во членот 34 стандардот „DIN 4069“ се заменува со стандардот „MKS 1007:2013“.

Член2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5538/3
7 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3730.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, број 03-4415, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 9.10.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-7650/4
8 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3731.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ
РИЗИК

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13), во точка 2 потточка 2.2 алинеја 1 зборовите „следниве побарувања“ се бришат.

По потточка 2.18 се додава нова потточка 2.19 којашто гласи:

„2.19. Под нето-извозник се подразбира резидент којшто во претходните дванаесет месеци остварил поголем девизен прилив врз основа на остварен извоз, од девизниот одлив врз основа на остварен увоз.“

2. Во точка 6 став 5 алинеја 2, зборовите: „и/или други банки“ се бришат, а точката на крајот од алинејата се заменува со точка и запирка.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 којашто гласи:

„- денови на доцнење во исполнувањето на обврските врз основа на кредити и други форми на кредитна изложеност од други банки или обврски кон други лица утврдени најмалку врз основа на последните расположливи податоци (на пр. Кредитниот регистар на Народната банка, кредитните бироа и слично).“

3. Во точка 7 потточка 7.4 став 2, по бројот: „5“ запирката се брише, а по зборот: „тендер“ се додаваат зборовите: „или доколку станува збор за изложеност кон друга банка, врз основа на тековни сметки во странска валута во странство“.

4. Во точка 9 став 3, по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „од оваа одлука“.

5. Во точка 10 став 1, зборовите: „дисконтирани со тековната пазарна цена на безризичните хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваното плаќање или наплата“ се заменуваат со зборовите: „дисконтирани со тековниот пазарен принос на безризичните хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на очекуваната наплата“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Доколку не постои тековен пазарен принос на безризичните хартии од вредност со ист рок на достасување како рокот на очекуваната наплата, утврдувањето на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз основа на преземената потенцијална обврска на банката се врши со тековниот пазарен принос на безризичните хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста на очекуваната наплата.“

6. Во точка 15 ставот 6 се брише, а ставот 7 станува став 6.

Во ставот 7, којшто станува став 6, алинеја 3, бројот: „6“ се заменува со бројот: „7“.

По ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи:

„По исклучок на ставот 6 алинеја 1 од оваа точка, за кредитните изложености за кои постојат цврсти очекувања дека не може да се наплати ниту дел од нив, банката може да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва во износ од најмалку 85%,

доколку кредитната изложеност е обезбедена со залог на фабрики и други слични производствени капацитети, земјоделско земјиште и производи чијашто цена зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи, при што банката поседува уредна документација за залогот, и тоа:

- за фабриките и другите слични производствени капацитети и земјоделското земјиште: нотарски акт со прилози за воспоставен залог над недвижниот имот, вклучително и клаузула за извршност; имотен лист или друг доказ од надлежна институција за воспоставен залог на недвижен имот, при што се има предвид пазарната вредност на заложениот имот во однос на вкупниот долг на клиентот којшто е обезбеден со тој имот; осигурителна полиса за недвижниот имот, винкулирана во корист на банката; важечка процена на пазарната вредност на недвижниот имот, извршена согласно со закон и друга соодветна документација;

- за производите чијашто цена зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи: доказ за упис во заложен регистар; прв ред на наплата во однос на останатите залогопримачи; осигурителна полиса за заложениот производ, винкулирана во корист на банката; право на контрола и физичка проверка на залогот, на редовна основа; доказ за редовно следење на пазарната вредност на заложениот производ на светските берзи и друга слична документација.“

7. Во точка 24 став 1, зборовите: „исправка на вредноста“, се заменуваат со зборовите: „исправка на вредноста/посебна резерва“.

8. Во точка 25 во ставовите 1 и 2, зборовите: „исправката на вредноста“, се заменуваат со зборовите: „исправката на вредноста/посебната резерва“.

9. Во точка 29 став 4, во втората реченица по сврзникот: „и“ се додаваат зборовите: „нето-извозниците и“.

10. Во точка 30 став 2, зборовите: „извештајот од ставот 1 алинеја 4 којшто се доставува“ се заменуваат со зборовите: „извештаите од ставот 1 алинеи 4 и 7 коишто се доставуваат“.

11. Во точка 41 став 1 алинеја 1, зборот: „конечна“, се заменува со зборот: „правосилна“.

12. Во точка 42 по зборот: „побарувањето“ се додаваат зборовите: „од точка 41 став 1 алинеја 2 од оваа одлука“.

13. Точката 44 се менува и гласи:

„44. Банката е должна да го пренесе отпишаното побарување на посебна вонбилансна сметка и за него да води посебна евиденција во период од најмалку десет години.“

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 декември 2013 година.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/XI-1/2013
7 ноември 2013 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3732.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за ноември 2013 година, на седницата одржана на 13 ноември 2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ОД 2013 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец ноември од 2013 година, се утврдува да изнесува 22,4865 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,1907 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец ноември 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 23,7330 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец ноември од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,2719 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец ноември од 2013 година изнесува 28,0049 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 44,7600 денари за еден САД долар, за месец октомври од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-212/13
13 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3733.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 11.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕ „Големача“ со реф. бр. 259, издадена со Одлука УП1 бр. 07-260/12 од 26.06.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 90/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-260/12
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

11.11.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

11.11.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE - 132.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Големача“ со реф. бр. 259 на КП бр. 2420, ИЛ бр. 376 (машинска зграда), КО Слоештица, Општина Демир Хисар.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на

произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГОЛЕМАЧА, реф. бр. 259

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години

- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител GUGLER Water Turbines GmbH, Австрија
 - нето пад137,80 m
 - номинален проток.....0,35 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност.....424 kW

- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител :Hitzinger GmbH, Австрија
 - номинална привидна моќност.....470 kVA
 - номинална активна моќност.....423 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув
 - производител: Макител Дооел Охрид
 - преносен однос.....0,4/10 kV / kV
 - моќност.....500 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

3734.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за влегување во сила на лиценцата за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 11.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕ „Мала река“ со реф. бр. 258, издадена со Одлука УП1 бр. 07-259/12 од 26.06.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 90/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-259/12
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

11.11.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

11.11.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 131.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Мала река“ со реф. бр. 258 на КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 и КП 2198/2 ИЛ бр.123 (машинска зграда), КО Бабино, Општина Демир Хисар.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на

произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ МАЛА РЕКА, реф. бр. 258**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител GUGLER Water Turbines GmbH, Австрија
 - нето пад133,26 m
 - номинален проток.....0,21 m³/s
 - број на вртежи..... 1000 min⁻¹
 - максимална моќност.....245 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител : EME Elektromaschinenbau Ettlingen GmbH, Германија
 - номинална привидна моќност.....300 kVA
 - номинална активна моќност.....270 kW
 - број на вртежи.....1000 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув
 - производител: Макител Дооел Охрид
 - преносен однос.....0,4/10 kV / kV
 - моќност.....400 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4,3%

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3735.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2013 година, во однос на месец септември 2013 година, е пониска од 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец октомври 2013, во однос на месец септември 2013 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013157